

SLU@BEN GLASNIK

NA OP[TI NA VASI LEVO

Broj 4

God. XXIV

6 maj 2021година

pri merokot e besplaten

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Sodr`i na:

44-

1.				”	“	
	2020					-03
2.				”	“	
	2020					-03
3.						-04
4.						-05
5.						-05
		2020				-05
6.						-06
			2020			-06
7.						2021
		01.01.2021	31.03.2021	(-1)		-07
8.						-07
				01.01.2021	31.03.2021	(-2)--12
9.						-12
				01.01.2021	31.03.2021	-12
(3)						-14
10.				”	“	-14
	2021	01.01.2021	31.03.2021			-16
11.				”	“	-16
	.03-310/1	21.04.2021				-17
12.						-17
						-18
13.						-22
						-22
14.						-23
						-23
15.						-25
						-25
16.						-26
						-26

17.	2021	-----	27
18.		.	.234 ---
-----			28

60 50 1 3 (" („ " .05/02) " .12/20)

” “ 2020

” “ 2020
29.04.2021

.08-612/2
29.04.2021

* * *

36 – (“ („ “ .05/02), 22
29.04.2021 , ” .12/20)

1 5.000

2 2021

3 ”

.08-613/1
29.04.2021

60 50 1 3 (“ („ “ .05/02) “ .12/20)

29.04.2021

.08-613/2
29.04.2021

22
12/20),

36 — („ („ „ .05/02),
29.04.2021 „ ,

1
8.000

2
2021 .

3
„ “

.08-614/1
29.04.2021

60 50 1 3 — („ („ „ . 05/02)
„ . 12/20)

29.04.2021 .

.08-614/2
29.04.2021

36 — („ („ „ .05/02), 22
29.04.2021 „ . 12/20),

2020

1. 2020 .

2. „ ”

.08-615/1
29.04.2021

05/02) 60 50 1 3 - (" (" " " .
12/20)

2020

, 2020
29.04.2021 .

.08-615/2
29.04.2021

36 - (" (" .05/02), 22
29.04.2021 , " . 12/20),

2020

1. 2020 .
2. " .

.08-616/1
29.04.2021

60 50 1 3
 (" („ " .05/02)
 " .12/20)

2020

, 2020
 29.04.2021 .

.08-616/2
 29.04.2021

32 36 1 7
 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 „ („ .05/02),
 53/2021 77/2021) 22 - „ („ .61/2004,
 „ .12/20), 29.04.2021 „ .244/2019, 82/2020,

31.03.2021 (-1) 2021 01.01.2021

1. 2021
 01.01.2021 31.03.2021 (-1).

2. 2021
 01.01.2021 31.03.2021 (-1).

3.

.08-617/1
 29.04.2021

" .05/02)	50 60 " .12/20)	1	3	-	()
2021			01.01.2021	31.03.2021	(-1)
2021	01.01.2021	31.03.2021	(-1)	29.04.2021	
.08-617/2 29.04.2021					

Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Василево за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 до 31.03.2021
 Општина **Василево**
 Извештаен период од 01.01.2021 до 31.03.2021 година
 Датум на поднесување 15.04.2021 година

	Буџет		Самофинасирачки		Дотации		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	66.782.894	16.972.105	4.430.000	341.744	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	149.727.815	36.085.362	113.642.453
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	52.922.000	9.898.833	4.400.000	282.644	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	135.836.921	28.952.990	106.883.931
КАПИТАЛЕН БИЛАНС													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	16.637.106	1.803.025	0	0	0	0	0	0	0	0	16.637.106	1.803.025	14.834.081
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.498.000	8.876.297	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.528.000	8.876.297	21.651.703
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	66.782.894	16.972.105	4.430.000	341.744	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	149.727.815	36.085.362	113.642.453
71 Даночни приходи	24.216.716	4.743.522	0	0	0	0	0	0	0	0	24.216.716	4.743.522	19.473.194
711 Данок од доход, добивка и од капитални доби	1.010.000	129.649	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.000	129.649	880.351
713 Даноци на имот	8.804.000	1.456.763	0	0	0	0	0	0	0	0	8.804.000	1.456.763	7.347.237
717 Даноци на специфични услуги	13.552.716	3.014.650	0	0	0	0	0	0	0	0	13.552.716	3.014.650	10.538.066
718 Такси за користење или дозволи за вршење на	850.000	142.460	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	142.460	707.540
72 Неданочни приходи	850.000	283.974	4.430.000	341.744	0	0	0	0	0	0	500.000	119.221	380.779
722 Такси и надоместоци	500.000	119.221	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	119.221	380.779
723 Административни такси и надоместоци	200.000	49.600	4.380.000	341.744	0	0	0	0	0	0	4.580.000	391.344	4.188.656
724 Други владини услуги	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
725 Други неданочни услуги	130.000	115.153	50.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	115.153	64.847
74 Трансфери и донации	41.716.178	11.944.609	0	0	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	120.231.099	30.716.122	89.514.977
741 Трансфери од други нивоа на власт	41.716.178	11.944.609	0	0	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	120.231.099	30.716.122	89.514.977
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ													
73 Капитални приходи	16.637.106	1.803.025	0	0	0	0	0	0	0	0	16.637.106	1.803.025	14.834.081
733 Продажба на земјиште и нематријални вложу	16.637.106	1.803.025	0	0	0	0	0	0	0	0	16.637.106	1.803.025	14.834.081

	Буџет		Самофинансирачки		Дотации		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализација
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	52.922.000	9.898.833	4.400.000	282.644	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	135.836.921	28.952.990	106.883.931
40 Плати и надоместоци	14.294.000	3.269.121	0	0	69.108.885	16.586.589	0	0	0	0	83.402.885	19.855.710	63.547.175
401 Основни плати	8.766.000	1.994.479	0	0	49.773.686	11.942.229	0	0	0	0	58.539.686	13.936.708	44.602.978
402 Придонеси за социјално осигурување	3.128.000	747.901	0	0	19.335.199	4.644.360	0	0	0	0	22.463.199	5.392.261	17.070.938
404 Надоместоци	2.400.000	526.741	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	526.741	1.873.259
41 Резерви и недефинирани расходи	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413 Тековни резерви(разновидни расходи)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Патни и дневни расходи	24.418.000	2.504.973	4.400.000	282.644	9.406.036	2.184.924	0	0	0	0	38.224.036	4.972.541	33.251.495
420 Патни и дневни расходи	220.000	13.530	40.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	13.530	246.470
421 Комунални услуги,греење, комун.транспорт	4.990.000	295.830	293.000	33.062	2.948.437	688.585	0	0	0	0	8.231.437	1.017.477	7.213.960
423 Материјали и ситен инвентар	2.600.000		1.137.000	1.161	1.935.000	419.194	0	0	0	0	5.672.000	420.355	5.251.645
424 Поправки и тековно одржување	11.400.000	2.062.231	200.000	1.000	1.003.128	131.191	0	0	0	0	12.603.128	2.194.422	10.408.706
425 Договорни услуги	3.228.000	60.000	1.125.000	22.526	3.007.736	671.623	0	0	0	0	7.360.736	754.149	6.606.587
426 Други тековни расходи	1.550.000	59.732	105.000	3.599	190.000	63.234	0	0	0	0	1.845.000	126.565	1.718.435
427 Привремени вработувања	430.000	13.650	1.500.000	221.296	321.735	211.097	0	0	0	0	2.251.735	446.043	1.805.692
45 Каматни плаќања	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
46 Субвенции и трансфери	4.610.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.610.000	136.000	4.474.000
463 Трансфери до невладини организации	1.200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	100.000	1.100.000
464 Разни трансфери	3.410.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.410.000	36.000	3.374.000
47 Социјални бенефиции	450.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	55.000	395.000
471 Социјални надоместоци	450.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	55.000	395.000
49 Отплата на главница	8.800.000	3.933.739	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	3.933.739	4.866.261
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт	8.800.000	3.933.739	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	3.933.739	4.866.261
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	30.498.000	8.876.297	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.528.000	8.876.297	21.651.703
48 Капитални расходи	30.498.000	8.876.297	30.000	0	0	0	0	0	0	0	29.328.000	8.876.297	20.451.703
480 Купување на опрема	200.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
481 Градежни објект	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
482 Други градежни објекти	28.838.000	8.816.169	0	0	0	0	0	0	0	0	28.838.000	8.816.169	20.021.831
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486 Купување на возила	260.000	60.128	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	60.128	199.872

Образложение

Градоначалник
Марјан Јанев

Прих	83.420.000	18.775.130	4.430.000	341.744	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	166.364.921	37.888.387
Расход	83.420.000	18.775.130	4.430.000	282.644	78.514.921	18.771.513	0	0	0	0	166.364.921	37.829.287
Разлика	0	0	0	59.100	0	0	0	0	0	0	0	59.100

32 36 1 7 (" .05/02),
 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 ,, " .61/2004,
 53/2021 77/2021) 22 - (, " .244/2019, 82/2020,
 ,, .12/20), 29.04.2021 ,

01.01.2021 31.03.2021 (-2)

1. 01.01.2021 31.03.2021 (-2).

2. 01.01.2021 31.03.2021 (-2).

3.

.08-618/1

29.04.2021

60 50 1 3 (, " .05/02)
 - " .12/20)

01.01.2021 31.03.2021 (-2)

01.01.2021 31.03.2021 (-2)
 , 29.04.2021 .

.08618/ 2
 29.04.2021

Преглед на достасани ненамирени обврски

K2 за 01.01.2021 година до 31.03.2021

раздел	рkb	назив на буџетски корисник
70901	40800	Општина Василево

година	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно ненамирени обврски по
			утужени	неутужени	вкупно	
јануари	473.407	908.795	0	67.151.794	67.151.794	68.533.996
февруари	1.224.825	908.847	0	69.739.608	69.739.608	71.873.280
март	746.407	1.416.587	0	69.641.893	69.641.893	71.804.887
април			0		0	0
мај			0		0	0
јуни			0		0	0
јули			0		0	0
август			0		0	0
септември			0		0	0
октомври			0		0	0
ноември			0		0	0
декември			0		0	0

Образложение:

Општина Василево заклучно со 31.01.2021 година има вкупно доспеани а ненаплатени обврски на износ од 68.533.996 денари, од кои 473.407 се до 30 дена а 908.795 се до 60 дена, остатокот од 67.151.794 денари се обврски над 60 дена, 366.361 се однесува на чистење на диви депонии и чистење на одводен канал во Градашорци 358.903 денари се однесуваат на тековно-оперативни трошоци, 1.551.195 се обврски за советници остатокот од обврските се стари обврски од минатата година

Општина Василево заклучно со 28.02.2021 година има вкупно доспеани а ненаплатени обврски на износ од 71.873.280 денари, од кои 1.224.825 денари се до 30 дена 908.847 денара се до 60 дена , а 69.739.608 денари се над 60 дена, а 2.133.672 денари се однесуваат за тековни расходи, 1.744.083 денари се обврски за советниците, а остатокот се однесуваат за стари обврски.

Општина Василево заклучно со 31.03.2021 година има вкупно доспеани а ненаплатени обврски на износ од 71.804.887 денари, од кои 746.407 се обврски до 30 дена 1.416.587 денари се до 60 дена, а 69.641.893 денари се над 60 дена, 567.351 се обврски за тековно-оперативно одржување, 825.882 се за улица 21 во индустриска зона, 412.853 се обврски за одржување на улично осветлување, 1.410.230 денари се обврски за советниците, остатокот се однесува за стари обврски

расходна ставка	Вкупно ненамирени обврски по ставки
404	1.410.230
420	
421	1.849.103
423	2.362.039
424	8.977.659
425	1.336.133
426	2.638.034
427	47.772
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	3.867.861
471	
472	
473	
474	
480	
481	2.657.118
482	42.144.694
483	
484	
485	
486	681.626
487	
488	
489	
491	
492	
493	3.832.618
Вкупно	71.804.887,00

Овластено лице (печат и потпис):

32 36 1 7 ((.05/02),
 96/2004, 22/2007, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 „ (“ . 61/2004,
 53/2021 77/2021) 22 – („ “ .244/2019, 82/2020,
 „ . 12/20), 29.04.2021 ,

01.01.2021 31.03.2021 (3)

1. 01.01.2021 31.03.2021 (3).
2. 01.01.2021 31.03.2021 (3).
3. .

.08-619/1
 29.04.2021

50 1 3 – („ („ “ . 05/02) 60
 " . 12/20)

01.01.2021 31.03.2021 (3)

01.01.2021 31.03.2021 (3)
 , 29.04.2021

.08-619/2
 29.04.2021

Образец КЗ

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општината

Општина: ОПШТИНА ВАСИЛЕВО
 Извештаен период: од 01.1.2021 година до 31.3.2021 година
 (ден, месец, година) (ден, месец, година)
 Датум на поднесување на извештајот: 15.4.2021
 (ден, месец, година)

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засновач	Оригинална валута	Износ	каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трини (во оригинална валута)	Гарантира и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Доставана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставана исплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот			
1	7699-MK	MSP-NCB013-12	M Финансио	MKD	24.728.619	2%	10 години	3 години	23.493.724	ДА	В	10.8.2015	10.2.2022	10.8.2012	10.08.22	1.678.123	374	10.2.2021	1.678.123	0	17.2.2021	1.678.123	374	23.493.724	5.034.371
2	8158-MK	MSP-NCB066	M Финансио	MKD	10.000.000	2%	5,5 години	1 година	10.000.000	ДА	В	15.2.2018	15.2.2022	15.2.2018	15.02.-22	1.111.111	248	15.2.2021	1.111.111	0	27.1.2021	1.111.111	248	10.000.000	3.333.334
3	414879-M	MSP-NCB-140-19	M Финансио	MKD	4.370.000	0%	2,5 години	6 месеци	4.173.533	ДА	В	10.8.2020	10.2.2022	#####	10.02.-22	1.043.384	233	10.2.2021	1.043.384	0	12.2.2021	1.043.384	233	4.173.533	3.130.149
4																									
5																									
6																									
7																									

Забелешки

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Засновач	Оригинална валута	Износ	каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трини (во оригинална валута)	Гарантира и кредит	Периодичност на отплата*	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Доставана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Доставана исплатена обврска (во извештајниот период)		Состојба на долгот за извештајниот период**		Засновач (назив на ЈП)	
												Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот				
1																										

Забелешки

Лице за контакт
 Име и презиме и телефонски број Ристо Мухајлов 034/354-444

Овластено лице (печат и потпис):

22 36 1 9
 („ .05/02),
 „ . 12/20),
 29.04.2021 ,
 „ 2021 01.01.2021
 „ 31.03.2021

1. 01.01.2021 31.03.2021 „ “ 2021
 2. „ “

.08-620/1
 29.04.2021

05/02) 60 50 1 3
 „ . 12/20) - („ “
 2021 01.01.2021 31.03.2021 „ “
 2021 01.01.2021 31.03.2021 „ “
 29.04.2021

.08-620/2
 29.04.2021
 Василево

Марјан Јанев с.р

.05/02) 22 36 1
 „ . 12/20), - („ “
 29.04.2021 ,

18 (3) („
 . „, . 79/09) 36 (1) 15 („
 . „, . 05/02), 9 10 („
 . „, . 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 275/19), 22 - („
 „ . 12/20),
 29.04.2021 ,

I.

1

2

3

4.269.792,00

	217.256,00	5,08%
	224.256,00	5,25%
	274.256,00	6,42%
	224.256,00	5,25%
	737.000,00	17,26%
	274.256,00	6,42%
	224.256,00	5,25%
	224.256,00	5,25%
	850.000,00	19,90%
	1.020.000,00	23,88%

. 08-53/1 02.02.2021 .

4

9

:

-

10

(5)

(4)

11

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

12

13

(5)

(4)

14

4

()

15

(60)

(60)

16

17

18

19

20

21

II.

08-1573/1 23.12.2020

.08-622/1
29.04.2021

" . 12/20

" . 14/20

"

, . 08-1434/1 27.11.2020

05/02) 50 1 3 – („ („ „ .
 „ 60
 „ 12/20)

29.04.2021 .

.08-623/2
 29.04.2021

22 36 – („ („ „ .05/02)
 „ 12/20), 29.04.2021 „ ,

1
 18.000

2
 2021 .

3
 „

.08-624/1
 29.04.2021

. 05/02) 50 1 3 – („ („ „ „
 „ 60
 „ 12/20)

29.04.2021

.08-624/2
29.04.2021

* * *

22 " . 12/2020), 36 1 - („ („ „ .05/02)
 29.04.2021

1

2

1.991.082

11.695.283

3

430/1 29.03.2021

.2198/1
 " . 3/21.

, . 08-

.08-626/1
 29.04.2021

.....

. 05/02) " . 12/20) 60 50 1 3 - („ („ „

29.04.2021

.08-626/2
 29.04.2021

.....

.05/02) 22 " 36 1 - (" (" "

29.04.2021 . 12/2020),

1

2

3.114.607

3

3.114.607

.08-626/1
29.04.2021

. 05/02) 60 " . 12/20) 50 1 3 - (" (" "

29.04.2021

.08-626/2
29.04.2021

22 36 - (" (" " .05/02) "

12/2020),

29.04.2021

2021

1

1.

1.11

:

2

2.

1.10

1.11

:

1.1; 1.2; 1.3;

1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11
2021

3

“

”

.08-627/1
29.04.2021

. 05/02) " 60
" . 12/20)

50

1

3

—

(“

(“

“

2021

2021 ,
29.04.2021

.08-627/2
29.04.2021

36

22

—

(“

(“

“ .05/02)

. 12/20),

29.04.2021

.234

1

6.000

.234.

2

2021

3

“

”

.08-628/1
29.04.2021

. 05/02) " 60
. 12/20)

50 1 3

–

(“

(“

“

.234

.234,
29.04.2021

.08-628/2
29.04.2021
